



-18 кг за 2 недели
Студентка од Скопје откри
уникатен метод за слабеење...

**Брз кредит со одложена
рата**
Земи до 120.000 ден., плати ја
ратата одложено до 45 дена и
добиј 15.000 ден.



НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА БИЗНИС СВЕТ РЕГИОН ЗАБАВА СПОРТ ТЕХНОЛОГИЈА СТАВ ИНТЕРВЈУ

Политика Скопје Црна Хроника

ИЗДВОЕНО




17.06.2022 - 12:29

**Ковачевски: За јазикот
и идентитетот не
преговараме,
решението треба да е
гаранција дека нема
да има пречки за ЕУ
интеграција**



17.06.2022 - 11:25

**Османи: Земјите од
Западен Балкан сè
уште се борат да го
најдат своето место
меѓу развиените
западни демократии**



17.06.2022 - 09:23

**Командант на
британската армија:
Русија веќе стратешки
ја загуби војната**

Раководител на Секторот за урбанизам во Маврово Ростуше со закани кон новинарка



83



Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) остро ја осудува заканата упатена кон новинарката на ИРЛ, Маја Јовановска од страна на Садредин Елезоски, раководител на Секторот за урбанизам во општина Маврово Ростуша.

Како што посочуваат од ЗНМ, по повикот што денеска го остварил Садредин Елезоски со новинарката Маја Јовановска, која му објаснила дека се' уште очекуваат

одговори на прашања испратени уште на 4 април, тој упатил навреди и погрдни зборови кон новинарката, заканувајќи се со зборовите: „Пази се од денес. Ќе видиш ти што ќе ти се случи ако дојдеш тука“.

Екипа на ИРП вчера била во Маврово на средба со неколку лица вработени во општината Маврово и ЈП Национален Парк Маврово. Како што појаснуваат од таму, единствено раководителот на Одделението за урбанизам во општината, Садредин Елезоски, одбил да се сретне со новинарите иако, според информациите на Јовановска, повеќе пати бил контактиран.

И покрај денешните закани, новинарката Јовановска му најавила на Елезоски дека повторно ќе дојде во Маврово следната недела, бидејќи општинската администрација должи одговори за хаосот со дивогоградбите кои се градат во Националниот Парк Маврово.

Во контакт со ЗНМ, Јовановска посочила: „Претходно сум имала индиректни закани поврзани со истражувањата на кои сум работела и кои доаѓале од лица со моќ и на влијателни позиции. Но, ова е прв пат да ми упатат директна закана. Во првиот момент навистина се исплашив, бидејќи истражувањето на кое работиме сè повеќе и повеќе докажува политички и бизнис интереси во разнебитувањето на најголемиот Национален парк Маврово“.

Денешниот случај бил пријавен во МВР, а од ЗНМ велат дека ќе ја следат понатамошната истрага.

„Потсетуваме дека единствено преку строга санкција на нападите и закани од страна на институциите во иднина ќе може да се спречат напади и закани кон новинарите. Државата има обврска да обезбеди ефикасен систем на превенција и казнување на насилството врз новинарите. Тоа е основен предуслов за подобрување на состојбата со слободата на говорот“, порачуваат од Здружението на новинарите на Македонија.



Добивајте вести на Viber

Следете не

Македонија

03.06.2022 - 18:39

Простатата те буди ноќе?

Време е да го решиш тоа! Ласерска операција на простата во Србија и Бугарија.

lasermed.rs

-18 кг за 2 недели

Студентка од Скопје откри уникатен метод за слабење...

eu.realnews.life

ПОЛИТИКА



17.06.2022 - 12:53

СДСМ: Ги намаливме цените за 10%




17.06.2022 - 11:58

Левица: Правилникот на Бесими да обновливи извори на енергија е несуштински популизам

17.06.2022 - 09:25

СДСМ: На Мицкоски око не му трепнува за граѓаните, прави голема штета врз државата



ПОПУЛАРНО



Лавров „пресече“ британски новинар: Не ме интересира (ВИДЕО)



Република Алтај: Љубовницата го запалила Владимир жив во

автомобилот



Дневен хороскоп: Еден знак го чека возбудлив викенд



Полицајци сакале да го претресат, а тој почнал да бега и да фрла...



Филмска сцена во Белград: Возач со копач бркаше мотоциклист (ВИДЕО)

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ